

Според начинот на кој пратениците говорат во последен период од собраниската говорница, имам чувство дека добар дел од нив знаат дека наскоро ќе има предвремени парламентарни избори, што ќе рече, дека ќе им заврши мандатот. Тука е и проблемот. Половина од нив се свесни дека на идната листа нема да се најдат, и токму затоа го користат секој момент за да уживаат во својата функција, додека други, пак, по две години зимски сон се будат и говорат од собраниската говорница, со цел да бидат забележани како активни.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА



ГРУЕВСКИ СО ПОЗИТИВНИ СИГНАЛИ СЕ ВРАТИ ОД БРИСЕЛ

ТЕАТАРОТ НА АПСУРДИ НАПРОЛЕТ ЌЕ ЈА ПОЧНЕ СЕЗОНАТА

Со нетрпение ја очекувам секоја недела популарната емисија "Еднооки", за кој знае по кој пат да се убедат во ступидноста на нашата политичка елита. Не дека таа не може да се забележи веднаш, сепак поинтересна е кога се гледа на екран. Илустрираните лица на македонските политичари, кои на комичен начин ја раскажуваат изминатата седмица, само ја потврдуваат вистината за нашето политичко живеење, и капацитетот на нашите политичари. Но, и не само тие, туку и други многумина т.н. јавни личности, кои секојдневно учествуваат во македонскиот театар на апсурди, со што си обезбедуваат место во секоја епизода на оваа серија. Сите тие практично се непресушен извор на идеи за авторите на оваа серија, кои сигурна сум никогаш не дошле до ситуација да останат без инспирација, уште помалку без текст за главните ликови.

Сепак, во една од последните епизоди на "Еднооки" пратеникот Јани Макрадули или во серијата познат како Џани, се надмина себеси. Имено, Џани занесен во својот свет на илузии, смислува како да ја урне власта. Кришум напиша графит со наслов "Вмровци одете си домата", веројатно мислејќи дека власта треба сама да си замине. Тоа што графитот е граматички погрешно напишан е работа на Џани, кој допрва треба да го научи македонскиот јазик. Но, што правиме со Јани од светот на реалноста, кој исто како и Џани, смета дека власта треба сама да си замине, но под услов да нема избори!? Дали Јани Макрадули знае дека се наоѓа во опозиција? Дали можеби некаде слушнал дека секаде во светот опозицијата е таа која инсистира на вонредни избори? Дали некој му кажал дека во ниедна демократска земја, опозицијата не ја моли власта да не распи-



НСДП ВО ТЕШКА КРИЗА

шува избори? Дали без избори може да се промени власта? Има ли Јани одговор на сите овие прашања или, пак, ќе чека во наредната епизода да му одговори Џани, иако сиротиот тој сè мора сам да решава!

Не е доволно да напишеш графит дека сакаш да ја промениш власта, треба да инсистираш на тоа! Но, очигледно во СДСМ не важи ова правило. Џани или Јани, сака да дојде на власт, но се плаши

од избори. Веројатно токму затоа и го испраќа својот папа да дава изјави од типот дека сега не било време на избори!

**ОД СЕКОЕ ДРВО
ШУПЕЛКА НЕ БИВА!**

И покрај противењето на опозицијата, веќе и на врапците во државата им е јасно дека напролет ќе бидат распишани

АЖНИ ДИПЛОМИ И ОСТАВКИ!?

вонредни парламентарни избори. Единствената пречка, која досега како дилема се поставуваше, се чини дека е надмината. Имено, неодамнешната посета на премиерот Никола Груевски на Брисел ја испегла и последната пречка, која долго време надвисуваше над Македонија. Бавниот и лош политички договор, кој се влечеше цела година, и кој создаде клима за непостоење политички дијалог во Република Македонија, полека фати сенка пред налетот на желбата нашава држава да се најде на списокот земјичленки на НАТО. Сепак, сè уште имаме обврски кои мораме да ги завршиме. Проблемот е во тоа што реализацијата на истите лежи во непродуктивниот и досега најлош парламентарен состав, кој никако да види дека Македонија воопшто нема време за чекање, односно дека роковите нè газат, а времето е преку кратко за да ги донесеме сите закони, кои се неопходни за нашиот влез во НАТО.



КОГО ЛИ ЌЕ РЕКОНСТРУИРА ТАЧИ?

Веројатно токму затоа пратениците тактизираат и одолговлекуваат. Според начинот на кој во последниов период говорат на собраниската говорница, имам чувство дека добар дел од нив знаат дека наскоро ќе има предвремени парламентарни избори, што ќе рече, дека наскоро ќе им заврши мандатот. Тука е проблемот. Половина од нив се свесни дека нема да се најдат на идната партиска листа за парламентараци, и токму затоа го користат секој момент за да уживаат во својата функција, која несомнено им носи многу бенефити. Други, пак, како по две години да се разбудија

од зимски сон, и дури сега проговорија на парламентарната говорница, со цел да бидат забележани како активни. Но, оваа ситуација не смее да го поколеба претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, и да си дозволи да подлегне на задоцнети активирања, туку напротив да ги сфати како сериозна опомена за составување на листата на пратеници, која не смее да биде составена од лица кои прв пат се соочуваат со демократија и со политика. Но, исто така, и лица кои немаат никакви ораторски способности. Од секое дрво не бива шупелка.

Истото важи и за СДСМ, која продолжува да се дави во сопствениот низок рејтинг и неконкурентност, што остава впечаток за партија која не може да истера избори ниту во месна заедница, а не на ниво на цела држава. Но, тоа реално е така кога со партијата раководат лица од типот на Јани Макрадули, Весна Бендевска...

КОЗМЕТИЧКИ ПРОМЕНИ ВО ПАНДОРИНАТА КУТИЈА!

Откритието или, пак, местенката со дипломата на државниот секретар во Министерството за одбрана, Лилјана Стериовска, која доаѓа од редовите на НСДП, инаку коалиционен партнер на владејачката ВМРО-ДПМНЕ, сериозно ја отвори вратата за низа спекулации поврзани за односите меѓу овие две партии. Речиси на сите сосема им беше јасно дека ВМРО-ДПМНЕ како десна, и НСДП, како лева партија (барем така се декларираат), тешко ќе можат да соработуваат. Сепак, во име на изборните резултати од петти јули, лидерите на двете партии се обидоа да седнат на маса за да ги утврдат приоритетите, кои би биле поврзани исклучително за Република Македонија. Но!? Тоа некаде во некоја демократска земја, во која партиските интереси се во втор план, наспроти државните. Кај нас редот е обратен. Токму затоа претседателот на НСДП, Тито Петковски, сериозно се сомнева во договор на релација СДСМ-ВМРО-ДПМНЕ, напомувајќи дека се создава некоја загадочна коалиција. Тоа го темели на фактот дека кривичната пријава за Стериовска, дошла како резултат на пратеничко прашање поставено од страна на СДСМ. Ова прашање со државната секретарка за одбрана, веројатно ќе ја отвори Пандо-

РАДА ГО НАПУШТА КОРМИЛОТО!?

Неофицијалната, но веќе сосема извесна најава за предвремени избори сериозно го потресе претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, кој буквално ја користи секоја



ШЕКЕРИНСКА ЈА ЗАВРШУВА КАРИЕРАТА НА ЛИДЕРИ?

шанса на јавноста да ѝ соопшти дека избори не ни се потребни. Но, зошто Црвенковски толку многу се плаши од избори?

Се разбира, одговорот е во неговата партија СДСМ, на која сè уште е претседател, а која и натаму тоне во сопствениот хаос кој, пак, говори за изборен неуспех. Свесен за овој непобитен факт, односно дека неговата СДСМ, со оваа екипа на раководство не само што ќе ги изгуби изборите, туку ќе оствари срамен резултат, веќе неофицијално најавил промени во врвот во партијата, во која во моментов најзагрозено се чувствува лидерката Радмила Шекеринска.

рината кутија, од која јавноста ќе има можност, се разбира, неофицијално да слушне многу деликатни моменти од функционирањето на двете партии. Можеби и за некои чудни односи на функционери од самите партии!?

Но, што се случува со ДПА? Ригорозниот чекор на кој се одлучи претседателот на оваа партија, Мендух Тачи, во обид да ги бајпасира своите јадни пет проценти рејтинг, како што минува времето се чини преминуваат во обична фарса, пред сè, поради фактот што промените ги прави премногу бавно, но и поради неофицијалните информации, кои говорат дека во оваа чистка ќе настрадаат ситните играчи наспроти крупните ѕверки. Имено, токму тие кои по редот на нештата би требало да ја сносат најголемата вина, оваа авантура на Тачи ќе ја завршат со ротации во министерските места, што на долг пат не ја менува бројката од пет проценти просечен рејтинг на ДПА, додека на краток пат говори за козметичка промена, од која ќе настрадаат некои небитни директорчиња.

ИСПРАТИ СМС **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: **SON** помни
Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот